

ШУМСК ФАКУЛЕТ
УНИВЕРСИТЕТ
БИБЛИОТЕКА
Сиг. ЧУ-Л
Изв. бр. 6409

Аристотел ЦИНГОВ
Јован СТЕВЧЕВСКИ

ПЕДОЛОШКИ СВОЈСТВА И ДИНАМИКА НА ПОЧВЕНАТА МИКРОФЛORA ПОД СЕМЕНСКИ НАСАДИ ОД ЛИСЈАРСКИ ШУМИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. ВОВЕД

Значењето на организмите, посебно на микроорганизмите, во создавањето на почвата го истакнаа многу познати педолози уште при крајот на минатиот и почетокот на овој век. Ломоносов (според Мишустин 1956) пишувал дека почвата се создава со здравје дејствие на вегтацијата и матичната карпа, дека е тоа долготраен процес следен со зголемување на почвената плодност. Viljams (1936) е на мислење дека најбитниот момент при обра зувањето на почвата и нејзината основна особина — плодноста, е создавањето и разложувањето на органската материја и дека во овие процеси микроорганизмите имаат примарна улога.

Со многубројни истражувања се дошло до сознание дека почвата е под непосредно влијание на почвената микрофлора, како во почетните фази на создавањето, кога решавачка улога имаат литофилните микроорганизми, така и во подоцните развојни фази, на кои обележје им дава хетеротрофната микрофлора.

By шумските почви природните биоценози се доста зачувани, па значењето на микроорганизмите во овие почви е многу поголемо одшто кај земјоделските. Од овие причини шумските почви се погодни за испитување на влијанието на микробиолошките процеси и на одделни групи микроорганизми во создавањето на одделни типови почви. Затоа, неопходно е, покрај проучувањето на вкупниот број микроорганизми, да се проучи и квалитативниот состав на почвената микрофлора, за да може поблиску да се расветли влијаниет на микроорганизмите и микробиолошките процеси врз почвените процеси.

— Трудот е финансиран од Републичката заедница за научни дејности.

Во овие испитувања се опфатени шумски почви под семенски насади од лисјарски шуми, кои се педолошки и микробиолошки испитани, со посебен осврт врз деталното следење на динамиката на почвената микрофлора и нејзиниот квалитативен состав.

2. МЕТОДА НА РАБОТА

Педолошките и микробиолошките испитувања се вршени под регистрираните семенски насади од следните видови шумски дрвја: бука (Радовишко, Струмичко и Ресенско); даб (Кичевско); бреза (Ресенско) и багрем (Делчевско).

За сите почви на терен се копани и морфолошки описаны по еден педолошки профил, од кои се земени почвени проби за педолошки и микробиолошки лабораториски испитувања. За педолошките испитувања користени се следните методи: механичкиот состав на почвата е одредуван по меѓународната пипет „В“ метода, со подготовка на почвата по методот Robinson. Хигроскопната влага е одредувана со сушење на почвата на 105°C до константна тежина. Вредноста на pH е одредувана во H_2O и KCl по методот на Beckman, содржината на карбонати по методот на зафатинско одредување на CO_2 со Scheibler-ов калциметар. Содржината на хумус е одредувана по методата на Ишчкерекова, а по модификација на Kotzman, вкупниот азот по методата микроКeidal, а лесно пристапниот фосфор и калиум по AL методата.

За микробиолошки анализи почвените проби земани се асептички во стерилини стаклени епрувети. Насејувањето на почвата е вршено најдоцна три дена по земањето на пробите. Вкупниот број микроорганизми е испитуван на почвен агар подготвен по Pochon. Броот на актиномицетите е одредуван на синтетичка подлога по Красильников, а габите на Чапек-ов агар. Насејувањето на подлогите е вршено со почвена сусpenзија (01 мл), разредена за бактериите 10^{-4} , а за актиномицетите и габите 10^{-3} . Читањето на резултатите извршено по 5—10 дена, а збирот и двете бројења ни го даде вкупниот број на микроорганизми. Податоците за вкупниот број на микроорганизми се пресметуваат на 1 грам воздушно суша почва.

Одредувањето на бактериите е вршено по детерминаторот на Красильников (1949) и упростениот клуч на Тешик (1962); морфолошките особини на актиномицетите се одредувани со директно набљудување на воздушниот мицелиум под микроскоп, при што тие се распоредени во секции по системот на Pridham и сор. (1958). Бојата на воздушниот и вегетативниот мицелиум ја одредуваме по инкубација од 20 дена, според скалата за бои, приложена во системот за класификација на актиномицетите по Гаузе (1957), при што се распоредени во серии. Габите ги одредуваме врз онсова на морфолошките одлики со директно микрскопирање по Gilman (1954).

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

3.1. ПЕДОЛОШКА КАРАКТЕРИСТИКА НА ИСПИТУВАНите ПОЧВИ 3.1.1. Локалитет Плачковица — Радовишко

Автохтона букова шума на надморска висина од 1260 м, терен многу стрм со нагиб од 30°, со северна експозиција, а геолошката подлога е од метаморфни силикатни карпи, гнајс. При овие еколошки услови на стаништето е образувана длабока кисело кафеава шумска почва-дистричен камбисол со тип на профил O-A-(B)-(B)C-C₁-D.

Под шумската постилка се наоѓа добро издеференциран хумусно акумулативен A хоризонт, длабок од 0-22 см, ос темно црна боја. Механичкиот состав на ситноземот е песокливо илест, со голема примеса од скелет, структура добро изразена, зрнеста и стабилна. Почвата е мека, ровкава, не е леплива и по целата длабочина е проткаена со корења. Под овј хоризонт, на длабочина од 22—59 см се наоѓа посебно хумусен и посветло обоеан (B) хоризонт, потежок и позбит. Структурата на почвата е нестабилна, полидрична и расте учеството на парченца од карпата. Под овој, на длабочина од 59—86 см, се наоѓа преоден потхоризонт (B)C₁ кој претставува свежи дробини од карпа помешани со пчва. Под (B)C₁ потхоризонтот, на длабочина од 86—120 см, а потоа следува цврста компактна карпа.

Анализите за механичкиот состав и физичките својства укажуваат дека содржината на вкупната глина во A хоризонтот изнесува 24,4%, а содржината на фракциите од колоидите 5,4%. Превладува содржината на фракциите од песок со 75,6% с што почвата се вбројува во почви со песокливо-илеста текстура. Механичкиот состав на почвата во (B) хоризонтот е потежок, бидејќи колоидите учествуваат со 12,3%, а вредноста на вкупната глина се зголемува на 29,7%. Механичкиот состав на почвата во преодниот (B)C потхоризонт е значително полесен. Учеството на вкупниот скелет е со 47—59%, поради што почвата ја прави јако скелетоидна до скелетна. Поради многу малата содржина на глина и колоиди, а многу големата на скелет, почвата многу пропушта вода и воздух. Поради големата физиолошка длабочина (120 см) почвата дава поволни услови за закоренување на растенијата.

Содржината на хумус во A хоризонтот изнесува 9,28%, а во (B) и (B)C рапидно опаѓа. Учеството на азотот во A хоризонтот е со висока вредност, а со длабочината опаѓа. Реакцијата на почвата е кисела со pH вредност од 5,5—5,3 во вода.

3.1.2. Локалитет Беласица — Струмичко

Автохтона букова шума, на над. висина од 1.050 м, со нагиб од 30 и северна експозиција. Геолошката подлога е од метаморфни силикатни карпи филити, при што е образувана средно длабока кисело кафеава шумска почва-дистричен камбисол с профил O-A-(B)-(B) C—C₁-D.

Под постилката и полуразложената постилка се наоѓа добро издиференциран А хоризонт, лабок од 0—20 см, темнокафеаво обоеан. Почвата е со многу лесен механички состав, илесто песоклив, со слабо изразена прашковидна структура, богата со хумус (8,78%). Под А хоризонотот, на длабочина од 20—42 см, е (В) хоризонтот со нешто поотворена нијанса, незначително поубит и поскелетен Под (В) хоризонтот на длабочина од 42—80 см се наоѓа преоден (В)С потхоризонт од свежо раздробена карпа. Под оваа длабочина се наоѓа компактна карпа.

Содржината на вкупната глина во А хоризонтот е многу мала 12,6%, како и содржината на фракциите од колоидите 4,8%. Содржината на фракциите од песок преовладуваат со 87,4%, поради што почвата се вбројува во класа почви со текстура на пескуши. Механичкиот состав на почвата во (В) и (В)С потхоризонтот станува сè полесен и поскелетен, бидејќи учеството на глината и колоидите опаѓа. Поради малата содржина на глен, а многу големата на скелет, почвата е многу оцедна и добро аерирана. Со порастот на длабочината на почвата процентот на хумус опаѓа од 8,78% во А хоризонтот на 2,67% во (В)С потхоризонтот. Содржината на азот во почвата е во тесна зависност од застапеноста на хумусот, па и оттука и учеството на азотот со прастот на длабочината опаѓа од 0,43% во А хоризонтот, на 0,13% во преодниот (В)С потхоризонт. Општо земено, почвата е добро обезбедена со хумус и азот. Реакцијата на почвата е кисела и таа во вода изнесува 4,8—4,9.

3.1.3. Локалитет Пелистер — Ресенско

Автохтона букова шума на над. висина од околу 1.450 м, со нагиб на теренот од 30° и со северна експозиција. Геолошката подлога е од метаморфна силикатна карпа гранит. Почвата е средно длабока кисело кафеава-дистричен камбисол со тип на профил O-A-(B)-C1D.

Под постилката од полураспаднат и распаднат листинец се наоѓа добро оформен А хоризонт, длабок од 0—15 см темно обоеан. Механичкиот состав на почвата е песокливо илест со големо учество на скелет. Има слабо изразена прашковидна структура. Почвата е растресита, порозна и е густо обрасната со корења. Преодот во (В) хоризонтот е осетен. Тој е со жолтеникава нијанса и длабок д 15—40 см. Под 40 см, па сè до 70 см длабочина се трошини од свежо распадната карпа. Содржината на вкупната глина во А хоризонтот изнесува 20,5%, а додека фракциите од колоидите се застапени со многу мала вредност, од 2,8%. Содржината на фракциите од песок преовладуваат во механичкиот сотсав на почвата со 79,5% поради што почвата се вбројува во многу лесни почви со песокливо илеста текстура. Механичкиот состав на почвата со порастот на длабочината станува сè полесен, бидејќи фракциите од колоидите опааат на 1,5%, а учеството на крупен

песок расте. Поради ваквата состојба почвата лесно пропушта вода и воздух, многу е оцедна и аерирана.

Содржината на хумус во А хоризонтот изнесува 7,25%, а во (В) хоризонтот опаѓа на 0,88%. Азотот во А хоризонтот учествува со 0,36, а во (В) хоризонтот со 0,04%. Реакцијата на почвата активна и потенцијална, кисела и изнесува 5,1—5,3 в вода и 4,1—4,3 во нормален раствор од KCl.

3.1.4. Локалитет Манастирска шума-Кичевско

Автохтона дабова шума на надморска висина од 950 м, на прилично стрм терен, со југзападна експозиција, Геолошката подлога е од метаморфни силикатни карпи филити, врз која е образувана плитка до средно длабока кисело кафеава шумска почва -дистричен камбисол со тип на профил О-А-(В)-(В) С-Д.

Оваа почва се одликува со добро оформен хумусно акумулативен А хоризонт длабок 11 см. Почвата е растресита, оцедна со песокливо илест состав. На длабочина од 11—27 см се наоѓа (В) хоризонтот, со состав на ситноземот сличен на претходниот, но, со значително поголемо учество на камења. Структурата на почвата е слабо изразена. Под (В) хоризонтот на длабочина од 27—40 см се наоѓа преоден (В)С потхоризонт од свежо распадната карпа помешана со земја. Коренјата лесно се пробиваат до оваа длабочина, а под неа е компактна карпа.

Содржината на вкупната глина во А хоризонтот изнесува 30,3% а колоидите учествуваат со 7,1%. Преовладува содржината на фракците од песок со 69,7%, поради што се вбројува во почви со песокливо илеста текстура. Механичкиот состав на ситноземот на почвата во (В) и (В)С хоризонтите е значително потежок, со пораст на крупниот скелет до 54,3%. Поради малата содржина на глина, а многу големата на скелет, почвата е пропустлива за вода и воздух. Структурата на почвата е слабо изразена и е нестабилна.

Содржината на хумус е мала и во А хоризонтот изнесува 3,12% и постепено опаѓа во подолните (В) и (В)С хоризонти на 2,58 и 1,69%. Азотот во почвата е застапен со 0,16%, кој со порастот на длабочината опаѓа. Реакцијата на почвата е кисела и се движи од 5,1—5,5.

3.1.5 Локалитет Пелистер — Ресенско

Автохтона брезова шума на н.в. од 1.500 м, со нагиб на теренот од 25°, на северна експозиција. Геолошката подлога е од метаморфни силикатни карпи гнајс. Почвата е средно длабока, хумусно силикатна-дистричен ранкер, со тип на профилот О-А-С-Д.

А хоризонтот се простира на длабочина од 0-26 см и е со добро оформена структура. Механичкиот состав на почвата е пе-

сокливо илест со голема примеса од камења. Под А Хоризонтот на длабочина д 26—60 см се наоѓа преоден С₁ потхоризонт, составен од свежо распадната карпа.

Содржината на вкупната глина во А хоризонтот изнесува 19,8%, а содржината на фракциите од колоидите 1,5%. Преовладуваат фракциите од песок со 60,2%. Ваквите почви се вбројуваат во многу песокливи со илеста текстура. Механичкиот состав на почвата во С₁ хоризонт е полесен и по скелетен бидејќи глината учествува со 13,2%, а содржината на најфините фракции од колоиди со 1,3% поради што текстурата на почвата спаѓа во класата на пескуши.

Содржината на хумус во А хоризонтот изнесува 7,93%, а во С₁ паѓа на 1,12%. Азотот во А хоризонтот е застапен со 0,40%, кој во С₁ хоризонтот опаѓа на 0,06%. Реакцијата на почвата е кисела и она во вода изнесува 4,8—4,9.

3.1.6. Локалитет Делчево

Семенски насад од багрем на н.в. од 800 м, со нагиб на теренот од 12°, на западна експозиција. Геолошката подлога е од седиментни силикатни песочници врз кои се образувале хумусно-силикатна почва, со слабо оформен А хоризонт и длабок С₁ хоризонт од свежо распаднат супстрат.

Хумусно акумулативниот А хоризонт е слабо оформен, длабок 15 см. низ кој е хумусот диспергиран, поради што е обоеан со темна нијанса. Хоризонтот С₁ се јавува на длабочина од 15—70 см, обоеан е со жолтеникава нијанса. Поради малата содржина на хумус нешто е позбит, но, не е непробоен, растресит е и лесно се кпа. Корењата непречено се пробиваат до компактната матична карпа од песочници.

Содржината на глина во А хоризонот изнесува 17,3% а колоидите учествуваат со 6,7%. Доминираат фракциите од песок кој овие почви учествуваат со 82,7% и се вбројуваат во почви со лесно илеста песоклива текстура. Механичкиот состав на С₁ хоризонтот е сличен на претходниот, со некое незначително зголемување на глината, која е гравитационо испрана од А хоризонтот. Поради малата содржина на глина и многу големата на скелет почвата се одликува со многу мала водозадржлива способност и добро е аерирана.

Содржината на хумус во А хоризонтот е многу мала и изнесува 3,20% која во С, хоризонтот паѓа на 1,45%. Кличеството на азот во А хоризонтот изнесува 0,16%, а во С₁ паѓа на 0,07%. Реакцијата на почвата активна и потенцијална по цела длабочина на профилот е кисела со вредност од 6,0—5,6 во вода и 5,1—4,6 во нормален раствор од калиев хлрид.

3.2. МИКРОБИОЛОШКА КАРАКТЕРИСТИКА НА ИСПИТУВАНите ПОЧВИ

Податоците за вкупниот број микроорганизми се изнесени во табела 1.

Т а б е л а 1.

Број на хетеротрофни бактерии, актиномицети и габи во испитуваните почви

Тип на почва и локалитет	Хоризонт и длабоч. во см	рН во H ₂ O	Хумус во %	Број во 1 г/000		
				Бактерии	Актиномицети	Габи
Дистричен комбисол	A	0—22	5,5	9,28	9.140	2.740
Плачковица—Радовишко	(B)	23—55	5,4	1,42	8.200	860
Бука	(B)C	63—85	5,3	0,65	2.650	60
Дистричен камбисол	A	0—20	5,3	8,78	7.600	1.600
Беласица—Струмичко	(B)	20—42	4,8	5,79	5.100	360
Бука	(B)C	42—80	5,0	2,67	2.900	50
Дистричен камбисол	A	0—15	5,3	7,25	6.050	900
Пелистер—Ресенско	(B)	16—40	5,1	0,88	4.100	80
Бука						160
Дистричен камбисол	A	0—11	5,5	3,12	4.600	1.000
Манастирска шума	(B)	12—27	5,2	2,58	3.900	400
Кичевско — даб	(B)C	27—40	5,1	1,69	2.020	160
Дистричен ранкер	A	0—26	4,9	7,93	7.700	1.920
Пелистер—Ресенско	C ₁	27—60	4,8	1,12	3.200	330
Бреза						140
Бескарбонатен регосол	A	0—15	6,0	3,20	8.200	2.460
Голак—Делчевско	C	20—45	5,6	1,45	4.240	90
Багрем						860

Од податоците изнесени во горната табела може да се види да со најголем број микроорганизми се одликува почвата под семенскиот насад од бука (дистричен камбисол) од локалитетот Плачковица — Радовишко, потоа следува почвата под семенскиот насад од багрем (бескарбонатен регосол) во близина на Делчево. Бројот на хетеротрофните бактерии во споменатите почви во површинскиот хумусно акумулативен А хоризонт изнесува 9.140.000 и 8.200.000 во 1 г почва. Со средна микробиолошка активност се почвите под семенските насади од бреза (дистричен ранкер) на Пелистер со 7.700.000 и почвата (дистричен камбисол) под семенскиот насад од бука на Беласица со 7.600.000 во еден грам почва. Најмал број микроорганизми се најдени во почвата под семенскиот насад од даб (дистричен камбисол) од Манастирска шума-Кичевско и семенскиот насад од бука на Пелистер-Ресенско. Кај овие почви во А хоризонтот бројт на хетеродотрофните бактерии изнесува 4.600.000, а кај втората 6.050.000 во 1 г почва.

Распоредот на микрофлората по длабочина на почвениот профил покажува дека кај сите испитувани почви бројот на микроорганизмите се намалува со порастот на длабочината. Ова по-рано го забележаа поголем број истражувачи, меѓу кои Мишустин (1956) и Мехтиев (1959) поврзувајќи го со намалената содржина на органски материји и влошување на физичките својства на поч-

вата. Намалувањето на бројот на микрорганизмите особено е изразено во најдолните (В)С и С хоризонти, без разлика на која длабочина се појавуваат тие. Во овие хоризонти доаѓа до зголемување на вкупната глина, а со тоа и до влошување на физичките својства на почвата, аерацијата е многу послаба, што со осетно намалената содржина на хумус 1,12 до 0,65% условува развој на знатно помал број микроорганизми.

Бројот на бактериите во овие хоризонти се движи од 2.020.000 до 4.100.000 во 1 г почва, на актиномицетите 50.000—160.000, а бројот на габите достигнува до 860.000 во еден грам. Иако почвата под семенски насад од даб се одликува со најмала микро-биолошка активност, намалувањето на бројот на микроорганизмите по длабочина на профилот не е така како изразено како кај другите почви. Може да се каже дека биогеноста на споменатата почва би била многу поголема, ако склопот на шумата би бил погуст, што би условило поголема влажност на хумусниот хоризонт. Микробиолошки почвите под семенските насади од багрем и бреза се многу слични една на друга.

Според податоците изнесени во табела 1 може да се види да бројот на актиномицетите е многу мал, неовоедначен и осетно опаѓа с порастот на длабочината на почвата, иако Красилников (1946) пишува дека они ја сочинуваат основната маса на почвената микрофлора по бактериите. Со најголем број актиномицети се одликува почвата која се наоѓа под семенски насад од бука на Плачковица 2.740.000 во 1 г, а потоа следува почвата под семенски насад од багрем со 2.460.000, кое е резултат на повисоката pH (6,0) вредност на почвата. Малиот број актономицети во испитуваните почви (900 000 — 2.740.000 во еден грам почва) е одраз на нивната кисела реакција и може да се каже дека единствен фактор кој ограничува развојот на оваа група микроорганизми во испитуваните почви, е киселата реакција, која се движи од 4,8 — 6,0 во вода.

Покрај бактерите и актиномицетите, габите се најраспространета група микроорганизми. Според резултатите на Кононова и Александрова (1962) габите земаат видно учество во создавањето на хумусните материји, бидејќи во лабараториски услови, на синтетички подлоги образуваат темно обоени соединенија кои претставуваат новосинтетизирани хумусни материји. Според нив габите и актиномицетите влијаат врз биоценотските односи кај почвените микроорганизми, бидејќи се способни да образуваат антибиотички и биотички материји со што делуваат стимулативно или депресивно врз другата микрофлора во почвата.

Според резултатите изнесени во табелата, испитуваните почви се доста добро застапени во однос на другите групи микроорганизми. Со оглед на тоа дека испитуваните почви се со кисела реакција, оваа група микроорганизми особено е бројна во површинскиот хумусно акумулативен /А хоризонт, каде што нивниот број се движи од 670.000 до 2.100.000 во 1 грам почва. Со порастот на длабочината на почвата нагло се намалува и нивниот број изнесува од 860.000 — 80.000 во 1 г почва.

3.3. КВАЛИТАТИВЕН СОСТАВ НА ПОЧВЕНАТА МИКРОФЛОРА

Покрај вкупниот број микроорганизми, како и бројот на микроорганизмите од одделни физиолошки групи, квалитативниот состав на почвената микрофлора потполно го карактеризира типот на почвата и микробиолошките процеси во неа.

Почвите кои се одликуваат со поголем број микроорганизми, како што се оние под семенски насади од бука на Плачковица и под багрем близу Делчево се застапени и со поголем број видови. Преовладуваат подвижните стапчести облици бактерии. Аспорогените стапчести подвижни бактерии се застапени со претставители од родовите *Pseudomonas* и *Bacterium*. Најчесто се среќаваат видовите *Pseudomonas fluorescens* Mig. и *Bacterium aerogenes* Shest. Неподвижни стапчести облици бактерии има малку и тоа само од родот *Corynobacterium*. Тркалезни облици на бактерии не се изолирани. Спорогените бактерии се претставени со повеќе видови од родот *Bacillus* и тоа *Bacillus mezentericus* Flügg, *Bacillus subtilis* Cohn *Bacillus mycoides* Flüg кои според Мишустин (1956) се среќаваат во киселите почви во јужните краишта.


Кај другите почви се зиолирани помал број видови. И кај овие почви преовладуваат подвижните стапчести облици бактерии, исто така, од родот *Pseudomonas*, со доминантен вид *Pseudomonas ryoceanea* Mig и видови од родот *Bacterium* со *Bacterium aerogenes* Chest и *Bacterium liquefaciens* Eisen. Од тркалезните облици бактерии изолирани се претставителите од родот *Micrococcus*. Од неподвижните стапчести бактерии најдени се претставителите на видовите од родот *Aplanobacterium*. Од спорогените бактерии изолирани се претставителите од родот *Bacillus* со видовите *Bacillus mezentericus* Frev и *Bacillus megaterium* Frev.

Актиномицетите во испитуваните почви застапени се во мал број, а и по видови ги има многу малку. Преовладуваат белите актиномицети кои не пигментираат, а кои се со бел и сив воздушен мицелиум и припаѓаат кон сериите: *Albus*, *Albosporous*, *Griseus*, *Nigrescens*, *Aureus* и *Chromogenes*.

Најголем број актиномицети се со рамни спорофори кои припаѓаат кон секцијата *Rectus-Flexibilis*, а потоа следуваат актиномицетите со извитканни спорофори од секцијата *Spira*.

Габната микрофлора е бројна и се застапени, главно, повеќе видови од родовите кои ги наследуваат киселите почви. Особено бројни се видовите од родовите *Penicillium*, *Trichoderma* и *Mucor*, а кај почвата од семенскиот насад од багрем во близината на Делчево видовите од родот *Aspergillus* кои повеќе ги наследуваат почвите со неутрална реакција.

Разлагањето на целулозата, главно, ја вршат слузестите бактерии од родот *Cellvibrio* и извиените од родот *Myxococcus*, а од габтие претставителите од родовите *Trichoderma* и *Penicillium*.



Слика 1. Облици на спорофори од изолираните актиномицети во испитуваните почви

4. ЗАКЛУЧОК

Резултатите од педолошките испитувања покажаа дека почвите под semenски насади од бук и даб припаѓаат кон кафеавите шумски почви дистричен камбисол, со тип на профил A-(B)-(B)C. Испитуваните почви се со лесен механички состав, со добри физички особини, со поволен водно-воздушен режим и добри хемиски особини.

Почвите под semenски насади од бреза и багрем припаѓаат кон кисело кафеави хумусно-силикатни почви дистричен ранкер и бескарбонатен регосол со тип на профил A-C. Тие се со песоклив во илеста текстура, пропустливи за вода, со поволен воздушен режим и хемиски својства.

Испитуваните почви имаат поволна микробиолошка активност. Со најголем број микроорганизми се одликуваат почвите под semenски насади под бук на Блачковица и од багрем во близината на Делчево. Бројот на хетеротрофните бактерии во споменатите почви во А хоризонтот изнесува 9.140.000 и 8.200.000 во 1 г почва. Со најмал број микроорганизми се карактеризира почвата од semenскиот насад од даб — Манастирска шума, Кичевско со 4.600.000 во еден грам почва.

Бројот на микроорганизмите кај сите испитувани почви се намалува со порастот на длабочината на почвата и е тесно сврзано со кличеството на органска материја, физичките својства и нејзината pH вредност.

Споменатите почви имаат мал и невоедначен број актиномицети кои со порастот на длабочината на почвата осетно се на-

малуваат. Нивниот број во хумусно акумулативниот хоризонт се движи од 2.740.000 до 900.000 во 1 гр. почва.

Испитуваните почви се со кисела реакција (4,8—6,0) и добро се застапени со габната микрофлора во днос на другите групи микроорганизми. Нивниот број во А хоризонтот се движи од 670.000 — 2.100.000 во 1 г. почва.

Во овие почви преовладуваат подвижните стапчести бактерии од родовите *Pseudomonas* и *Bacterium*, а од неподвижните претставителите од родот *Corynobacterium*. Спорогените бактерии се претставени со повеќе видови од родот *Bacillus*.

Преовладуваат актиномицетите со бел и сив воздушен мицелиум од сериите *Albus*, *Aureus* и *Griseus* и повеќето од нив припаѓаат кон секцијата *Rectus-Flexibilis*.

Габите се бројни и доминираат претставителите кои ги наследуваат киселите почви од родовите *Penicilium*, *Trichoderma* и *Mucor*.

5. Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Александрова, И. и Колчева, Б. (1962): Процеси гумусообразования в некоторых горных мицелиевых почвах. Почвоведение 10.
2. Гаузэ, Г. Ф. (1975): Вопросы классификации актиномицетов антагонистов. Медгиз. Москва.
3. Gilman, J. (1948): A manual of soil fungi. The Iowa state college press. Ames Iowa.
4. Красильников, Н. А. (1949): Определитель бактерий и актиномицетов. Изд. АНССР. Москва — Ленинград.
5. Мишустин, Е. Н. 61953): Сотношение основных групп микроорганизмов в почвах разных типов. Почвоведение 6.
6. Мехтиев, Ј. А. (1959): Некоторые данные по изучению микроплор почв. Молдавии. Микробиология 5.
7. Pridham, T. G. (1958): A Guide for the Classification of *Streptomyces* according to the Selected Groups. Applied. Microbiology. 6. 52—79.
8. Тешник, Ж. (1962): Упрощены клуч за одређивање родова код правих бактерија и актиномицета. Агробиологија. 10.

S U M M A R Y

PEDOLOGICAL CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF THE SOIL MICROFLORA UNDER SEED COMPONENTS IN THE DECIDUOUS FORESTS OF MACEDONIA

Aristotel Džingov and Jovan Stefčevski

The results of the pedological researches have shown that the soils under the seed components of *Fagus moesiaca* L and *Quercus cerris* Cer., belong to the aoid brown forest soil district combisol, with type of profile A-(B)—(B)C.

The researched soils are of light mechanical composition, good physical characteristics, with satisfactory water-air regime and good chemical characteristics.

The soils under the seed components of *Betula pendula* Roth. and *Rubinia pseudocatia* L. belong to acid brown humus silicate

soils district rancer and non-carbonate regosol with type of profile A-C. The same arewith sandy-clay texture, waterperous, with favorable air regime and chemical characteristics.

The investigated soils are of satisfactory microbiological c-
tivity. The largset quantitios of microorganisms are found in the soils under the seed components and under the *Fagus moesiaca* L. on Plačkovica mountain and under the *Rubinia pseudocatia* L., near Delčvo. The numbe the heterotrophic bacteria ii the mentioned soils in the A horizon is 9.140.000 and 8.200.000 in one gram of soil. The lowest number of microorganisms is found in the soil of seed components of *Quercus cerris* Cer. E Manastirska šuma — Kičevo, thatis 4.600.000 bacteria in one gram of the soil.

The number of the microorganisms in all investigated soils is decreasing with the increase of the soil depth, and it is closely related to the Quantity of the organic matter, physical characteristics and he pH value of the soil.

The mentiored soil have low and varicus number of actinomycetes which greatly decreases with the increase of the soil depth. Their number in the humus cumulative horizon varies from 2.740.000 to 900.000 in one gram of the soil. The invesigated soils are of acid reaction (4,8—6,0) and rich with microflora compared vith the other groups of microorganisms. Their number in the A horizon varies from 670.000 to 2.100.000 in one gram of soil.

In these soilsthe dominant bacteria are of genus *Pseudomonas* and *Bacterium* as well as of genus *Corynobacterium*. The sporigeneus bacteria are represented by large number of species of the genus *Bacillus*.

The actinomycetes with white and gray air-micellium are dominat. They belong to the species *Albus*, *Aureus* and *Criseus* and a lot of them belong to the section *Rectus-Flexibilis*.

The fungi are represented in large number and the dominant representatives which inhabit the acid soils are of the genus *Penicillium*, *Trichoderma* and *Mucor*.